



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 29 март 2019 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: февруари 2019 година

- Во февруари, продолжи трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити, којашто забележа месечен пад од 0,02 п.п. и се сведе на 5,28%. Просечната каматна стапка на вкупните депозити се задржа на нивото од претходниот месец и изнесува 1,42%.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените² кредити, во февруари, оствари минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 4,76%, додека просечната каматна стапка на новоодобрените депозити забележа месечно зголемување од 0,12 п.п. и изнесува 1,56%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити³

	2.2018	3.2018	6.2018	9.2018	12.2018	1.2019	2.2019
во % на годишно ниво							
Вкупни кредити	5.70	5.67	5.57	5.46	5.33	5.30	5.28
Корпоративен сектор	5.09	5.03	4.92	4.77	4.63	4.59	4.57
Домаќинства	6.36	6.35	6.25	6.17	6.08	6.03	6.02
Новоодобрени кредити	4.98	4.92	4.97	4.86	4.49	4.77	4.76
Корпоративен сектор	4.56	4.61	4.64	4.58	4.30	4.43	4.33
Домаќинства	5.60	5.56	5.53	5.39	5.03	5.41	5.54
Вкупни депозити	1.50	1.48	1.45	1.42	1.41	1.42	1.42
Корпоративен сектор	1.72	1.69	1.63	1.71	1.69	1.72	1.74
Домаќинства	1.47	1.45	1.43	1.39	1.38	1.38	1.38
Новопримени депозити	1.57	1.47	1.29	1.57	1.40	1.44	1.56
Корпоративен сектор	1.42	1.08	0.89	1.49	1.04	1.29	1.26
Домаќинства	1.71	1.79	1.55	1.60	1.60	1.49	1.69

Извор: НБРСМ.

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор⁴

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промени на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

³ Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година (www.nbrm.mk/content/statistika/informacij/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозити/кредити (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во февруари, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор изнесува 4,57%, што преставува месечен пад од 0,02%. Надолната промена произлегува од намалувањето кај сите нејзини компоненти, и тоа: кај каматните стапки на кредитите одобрени во денари со и без валутна клаузула (за 0,04 п.п. и 0,03 п.п., соодветно) и кај кредитите во странска валута (за 0,01 п.п.). Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,52 п.п.



Извор: НБРСМ.




- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во февруари, оствари месечен пад од 0,10 п.п. и изнесува 4,33%. Падот се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,23 п.п. и 0,19 п.п., соодветно), во услови на раст на каматната стапка на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,20 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор бележи намалување од 0,23 п.п. во однос на февруари минатата година.


⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРСМ.




- Во февруари, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,02 п.п. на месечна основа и изнесува 1,74%. Нагорната месечна промена во целост произлегува од зголемувањето на каматната стапка на депозитите во странска валута (за 0,03 п.п.), при непроменета каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула и пад на каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,05 п.п.). Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор бележи годишно зголемување од 0,02 п.п.
- Просечната каматна стапка на новопримените депозити⁵ на корпоративниот сектор, во февруари, изнесува 1,26% и е пониска за 0,03 п.п. во однос на претходниот месец. Надолната месечна промена, пред сè е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,55 п.п. и 0,10 п.п., соодветно), во услови на раст на каматната стапка на девизните депозити (за 0,10 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,16 п.п.

⁵ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозит од корпоративниот сектор.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика


2. Каматни стапки на домаќинствата⁶




Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во февруари, забележа минимален месечен пад од 0,01 п.п. и се сведе на 6,02%. Остварениот пад се објаснува со намалувањето кај сите компоненти на оваа категорија: кај каматните стапки на девизните кредити (за 0,03 п.п.) и денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,02 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата на годишно ниво е пониска за 0,34 п.п.
- Кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е остварен раст од 0,13 п.п. на месечна основа и таа изнесува 5,54%. Нагорната промена е резултат на зголемувањето на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,13 п.п. и 0,04 п.п., соодветно), коешто е делумно нетирано со падот на каматите на девизните кредити (за 0,08 п.п.). На годишна основа, оваа стапка бележи намалување од 0,06 п.п.



Извор: НБРСМ.



⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата четврт месец по ред се задржува на нивото од 1,38%. На годишна основа, оваа каматна стапка забележа надолна промена од 0,09 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁷, во февруари, изнесува 1,69%, што претставува месечно зголемување од 0,20 п.п. Нагорната промена произлегува од зголемувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и девизните депозити (за 0,27 п.п. и 0,09 п.п., соодветно), во услови кога не се примени денарски депозити со валутна клаузула. Во споредба со февруари минатата година, кај оваа каматна стапка е забележан пад од 0,02 п.п.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani_kamatni_stapki_na_bankite_i_stedilnicite_nova_metodologija_od_januari_2015_godina.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 април 2019 година (референтен пресек заклучно со март 2019 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).

⁷ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.